

Државен Инспекторат за Труд

Партизански одреди бр. 48 а
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: 02/3116 110 факс: 02/3224 504

КОНТОЛЕН ЛИСТ ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ОБЛАСТА НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

1. Назив на работодавачот _____
2. Седиште на работодавачот _____
3. Единствен матичен број на субјект од ЦРМ _____
4. Даночен број _____ ж – сметка _____
Банка депонент _____
5. Податоци за одговорно лице на работодавачот заведено во ЦРМ
Име и презиме _____ ЕМБГ _____
Тел. _____ е-меил _____
6. Претежнадејност (подетален опис) _____

7. Дали работодавачот е регистриран како заштитно друштво да не
број на инвалидни лица _____
8. Број на деловни (работни) единици и нивно
седиште (адреса/телефон) _____

9. Вкупен број на работници _____

мажи _____
жени _____
странски државјани _____
помлади од 18 г. _____
повозрасни _____
на определено време _____
на неопределено време _____
со скратено работно време _____
матична евиденција(книга) _____ да _____ не

10. Дали на вработените им се вработени договори за вработување и копија од пријавата за адолжително социјално осигурување да не
11. Дали работодавачот има договори за вработување за вршење работа дома да не
12. Дали работодавачот има лица на работа без договори за вработување да не
13. Последна исплатена плата за месец _____
14. Дали се издава месечна пресметка на плата да не
15. Дали се издава годишна пресметка на плата да не
16. Колку се испраќа надомест за работа на празник _____
17. Работно време
- | | | | | |
|---------------------|----------|----------|------------|----------|
| еднократно | од _____ | до _____ | | |
| сменско | од _____ | до _____ | и од _____ | до _____ |
| ноќна работа | да | не | мажи | жени |
| прекувремена работа | | | да | не |
| работа на празник | | | да | не |
18. Евиденција на полното работно време и прекувремената работа
- електронска евиденција
 - рачна евиденција
19. Дали има работници кои работеле над 150 часа подолго од полното работно време, во изминатата година да не
20. Одмори
- пауза за работно време од _____ до _____
 - дневен одмор _____ часови
 - неделен одмор во _____
 - годишен одмор
- | | | |
|----------------------------|----|----|
| донесува и врачува решение | да | не |
| се користи целосно | да | не |
| се користи во два дела | да | не |
21. Дали е донесен акт за систематизација да не
22. Дали е склучен колективен договор на ниво на работодавач да не

Пополнил: _____